

Наставна програма за **ЗАДОЛЖИТЕЛНИ** предмети

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Инвестиционен менаџмент		
2.	Код			
3.	Студиска програма	Финансиски менаџмент (4+1)		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2017/2018  1 семестар	7.	Број на ЕКТС  7
8.	Наставник	Проф. д-р Верица Јанеска Вонреден професор д-р Диана Бошковска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (240 кредити)		
10.	<p><b>Цели на предметната програма (компетенции):</b></p> <p><i>Основна цел</i> на предметната програма е студентите да се стекнат со знаења кои се однесуваат на суштинските аспекти на теоријата и праксата на инвестирање и финансирање на инвестициите во долгорочни реални средства (инвестициони проекти) и донесување на инвестициони одлуки.</p> <p>Во функција на основната цел на предметната програма <i>посебните цели</i> се однесуваат на стекнување на знаења и вештини за: идентификување на можните извори за финансирање на инвестиционите проекти и утврдување на цената на капиталот; проекција на паричните текови; користење на различни методи и критериуми за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти; квантифицирање на ризикот при долгорочните вложувања.</p> <p><b>Оспособен за (компетенции):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Суштинското сфаќање на појмовниот апарат во областа на инвестициите</li> <li>▪ Идентификување на различните извори на финансирање на долгорочни вложувањата,</li> <li>▪ Утврдување на цената на поделните извори на капитал и просечната цена на капитал</li> <li>▪ Подготовка на економски елаборати, инвестициони студии и други анализи за инвестициони проекти</li> <li>▪ Примена на различните видови методи и критериуми за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти</li> <li>▪ Проценка и квантификација на ризикот при долгорочните вложувања (инвестиционите проекти)</li> </ul>			

11.	<b>Содржина на предметната програма:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основи на долгорочните вложувања</li> <li>2. Извори и цена на капитал за долгорочни вложувања</li> <li>3. Оптимализација на структурата на изворите на капитал</li> <li>4. Определување на периодот на проекција и проектирање на компонентите на паричниот тек на проектот</li> <li>5. Проекција на биланс на успех, биланс на состројба и готовински тек на проектот</li> <li>6. Недисконтни методи и инвестициони критериуми за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти</li> <li>7. Дисконтни методи и инвестициони критериуми за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти</li> <li>8. Основи на ризикот на долгорочни вложувања (инвестициони проекти)</li> <li>9. Пристапи за квантификација на ризикот на долгорочните вложувања</li> </ol>			
12.	<b>Методи на учење:</b> Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи			
13.	<b>Вкупен расположлив фонд на време</b>	15 недели 7 ЕКТС x 30 часови = 210 часови		
14.	<b>Распределба на расположливо време</b>	30+15+165 = 210 часови		
15.	<b>Форми на наставните активности</b>	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часови
15.2.		Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови	
16.	<b>Други форми на активности</b>	16.1.	Проектни задачи	60 часови
16.2.		Самостојни задачи	55 часови	
16.3.		Домашно учење	50 часови	
17.	<b>Начин на оценување</b>			
17.1.	Тестови		60 бодови	
17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови	
17.3.	Активност и учество		10 бодови	
18.	<b>Критериуми за</b>	до 61 бода	5 (пет) (F)	
од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)		

	оценување	од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)		
	(бодови/оценка)	од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)		
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност на настава и вежби, проектна задача				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Механизми на интерна евалуација				
22.	<b>ЛИТЕРАТУРА</b>					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Несторовски Методија	Економија на инвестициите	Економски факултет, Скопје, УКИМ	2010
		2.	Блок Б. С., Харт А. Џ.	Основи на финансиски менаџмент	Глобал комуникации, Скопје	2008
		3.	Арсов Сашо	Финансиски менаџмент	Економски факултет, Скопје, УКИМ	2016
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Paunovic B., Zipovski Dimitraki	Poslovni plan vodica za izradu	Ekonomski fakultet, Beograd	2010
		2.	Костовски Нинко	Методи и практика на современото инвестирање во претпријатијата	Универзитет Американ колеџ, Скопје	2007
		3.	Николовски Душан	Инвестиционен менаџмент	Научна установа-самостоен истражувач, Скопје	2007
		4.	Orsag Silvije	Budžetiranje kapitala: Procjena investicishih projekata	Masmedia, Zagreb	2002

		5.	Dayananda Don and oth.	Capital budgeting:Financial appraisal of investment projects	Cambridge University Press	2002
--	--	----	---------------------------	---	-------------------------------	------